

Врз основа на член 22, став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот на Општина Велес,

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ___11.2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Велес во областа на заштитата на животната средина во 2023 година

I. Цели

- Воспоставување интегриран мониторинг за утврдување на квалитетот на водите во општината;
- Спроведување Оцена на влијанието врз животната средина при изведба на инфраструктурни проекти и урбанистички планови кои ги донесува општината;
- Стратешко локално планирање во заштитата на животната средина во општината;
- Подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во општината преку зголемено искористување на еколошки прифатливи извори на енергија и зголемена употреба на велосипедот како превозно средство;
- Подобрување на постојниот систем за управување со отпадот во општината преку имплементација на мерки за редуцирање, реупотреба и рециклирање на отпадот;
- Намалување на загадувањето на почвата, воздухот и бучавата преку зголемување на површините со јавно зеленило во општината.

II. Активности

1. **Мониторинг на квалитетот на водата на локациите за капење – езеро Младост, река Тополка и река Бабуна, согласно Законот за водите.**
2. **Изработка на проектна документација за животната средина:**
 - Елаборати за заштита на животна средина за инсталации, инфраструктурни објекти и други проекти во надлежност на општината,
 - Стратегиска оцена на влијание врз животната средина во постапките за донесување на урбанистичка планска документација,
 - Проектна документација за изградба на подземни контејнери (нови локации).
3. **Спроведување на мерки за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух** согласно Планот за квалитет на амбиентниот воздух 2018-2022, а кои се однесуваат на:
 - субвенционирање на физички лица за купен велосипед,

- субвенционирање на физички лица за купен клима уред инвертор,
 - Доделување повеќегодишни садници на правни и физички лица,
4. **Спроведување на мерки согласно Годишна програма за управување со отпадот**, а кои се однесуваат на:
- набавка на две нови специјални возила за машинско водено метење и миеење на улиците познато како метларка на електричен погон
 - чистење на диви депонии.
5. **Подигнување на нови зелени површини**, согласно Оперативна програма за реконструкција и подигнување на нови зелени површини за 2023 година, а кои се однесуваат на:
- Реконструкција на јавна површина на ул.Димитар Влахов од пазариште до објект на поранешен “ДОС”
 - Уредување на зелена површина во заден двор на комплекс “Вила Зора”,
 - Поставување на систем за наводнување на уредена површина “Парк на срцата” на е.Младост и хортикултурно оплеменување на просторот,
 - Реконструкција на зелена површина комплекс “Вел Сити”,
 - Пошумување на опожарено подрачје на езерото Младост,

	Проект	Предвидени средства (мкд)
P10	Заштита на животната средина и природа	2.976.000
1	Анализи на квалитет на водите	56.000
2	Проектна документација за животна средина -(10 елаборати) - 3 (три) стратемски оценки за нови локации предвидени за поставување на фотоволтаици -проектна документација за изградба на подземни контејнери (3 локации)	370.000
3	Чистење на диви депонии– дел од Годишна програма за управување со отпад	400.000
5	Субвенционирање на физички лица за купен велосипед и купен инвертор – дел од План за квалитет на амбиентниот воздух	650.000
6	Набавка на материјал за хортикултурно уредување и пошумување	1.500.000
PA0	Заштита на животната средина и природа (капитални расходи)	5.400.000
1	Набавка на опрема за одржување на јавна чистота и управување со отпад	3.600.000
2	Подигнување на нови зелени површини, пошумување и уредување на запустени зелени површини – согласно Оперативна програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини	1.800.000
ВКУПНО:		8.376.000

III. ФИНАНСИРАЊЕ

8.376.000 ден. ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Велес за 2023 година, од надоместокот за поседување на Б-Интегрирани еколошки дозволи, Дозволи за усогласување со оперативен план, надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини и од други такси и надоместоци.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина Велес.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“, и ќе биде дадена на јавна расправа.

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во Програмата за заштита на животната средина се предвидени законски утврдените активности во делот на планирањето, проектирањето и директните мерки кои треба да се превземат.

Главен акцент е даден на активностите околу управувањето со отпадот и јавната чистота како директна надлежност на општината согласно Планот за управување со отпад во Општина Велес, спроведување на Планот за квалитет на амбиентниот воздух и активности на зголемување на зелените површини во општината заради подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух.

Програмата предвидува подготовка на проектна документација за влијанијата врз животната средина при изведбата на инфраструктурните проекти на територијата на општината, а во врска со планирање, управување и заштита на животната средина.

Оваа Програма предвидува проекти во насока на одржлив развој на општината и заштита на животната средина.

За реализација на оваа Програма потребни се 8.376.000 денари.